



-
www.resen.gov.mk

24.09.2021
. 11 56

. 047/551- 903
kabinet.gradocalnik@resen.gov.mk



1.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O (,, ” .7/2010, 13/2013,
8/2015, 11/2015 10/21)

2021

2021 ,
22.09.2021 .

.09-1959/1
24.09.2021

..

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 и 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005,04/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015 и167/2016), Советот на Општина Ресен на 72-та седница, оддржана на ден 22.09.2021 година ја донесе следнат,;

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **РЕСЕН**
За **2021** година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **РЕСЕН**
за **2021** година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

742111 Приходи од обединетите нации	0	0	252.000	0
	0	0	252.000	0

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

G10 ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

425990 Други договорни услуги	0	0	252.000	0
	0	0	252.000	0

2

2021 .

Бр 08-1908/4
22.09.2021 год.
Ресен

Претседател на Советот на
Општината
Никола Станковски с.р

2.

(„ 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O („ .7/2010, 13/2013,
8/2015,11/2015 10/21)

2022

2022 ,
22.09.2021 .

.09-1959/2
24.09.2021

22, 27 28
(„ „ . 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11
192/15), 21- („ „ . 64/05, 4/08,
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 167/16) 23
(„ „ . 7/10, 13/13, 8/15, 11/15
10/21), 22.09.2021

2022

1

2022

2022 .

2

2022

:

/	-
2021	(2022-2024)
2021	
30- 2021	- 2022 .
1- 2021	.
5- 2021	
15- 2021	-
20- 2021	-
31- 2021	- .
- 2021	- .
15- 2021	- .
- 2021	2022 .
2021	2022 .

- 2021	2022	-
31.12.2021		2022

3

2022

„

“

. 08-1908/5
22.09.2021 .

,

..

3.

(,, 50 1 3
 ,, .5/02) 71 1 3
 O (,, ” .7/2010, 13/2013,
 8/2015, 11/2015 10/21)

„

2021”

„

2021”,
22.09.2021 .

.09-1959/3
24.09.2021

..

(„ 23 1 47
 „ .7/2010 13/2013, 8/2015, 11/2015 10/21),
 22.09.2021 ,

„ 2021”

1

„ 2021”.

2

3

Covid 19

4

5

„ 2021”.

6

2021“

7

“

. 08-1908/6

22.09.2021

4.

(,, 50 1 3 71 1 3
O („ .5/02) ” .7/2010, 13/2013,
8/2015, 11/2015 10/21)

()

(),
22.09.2021

.09-1959/4
24.09.2021

26 5, 82 2, 84 2 86 1
(„ “

.24/2021)

(08-1957/4 07.02.2008

30.11.2009 09-03/14 30.01.2018), 07-085/26 16.04.2008, 07-345/7
22.09.2021 , :

()

1

9-

2

3

.7 2

4

- - : ;
- - ; ;
- - - ;
- - ; ;
- - ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

5

()

,

2/3

4 () ,

6

,

.

.

7

8

1 ()

3 ()

9

10

11

13

15

11 -

15%

()

1

1

1

30

1

“

12

13

14

15

16
31

17

08-1908/7
22.09.2021

5.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O (,, .5/02) ” .7/2010, 13/2013,
8/2015, 11/2015 10/21)

2022

2022

22.09.2021

.09-1959/5
24.09.2021

86 (,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,

2022 , :

2022 ,

. 20-1792/1 31.08.2021 .

.08-1908/8
22.09.2021 . .

6.

50 1 3
(, „ .5/02) 71 1 3
O (, „ .7/2010, 13/2013,
8/2015, 11/2015 10/21)

2022 .

” “

2022 .

” “ ,
22.09.2021 .

.09-1959/6
24.09.2021 . .

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,
2022 ” “ ,

1. 2022 ”
“ , . .01-276/1 07.09.2021 .

.08-1908/9
22.09.2021 . .

7.

50 1 3
(,, ” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010, 13/2013,
8/2015, 11/2015 10/21)

2022

” ”

2022

” ” ’
22.09.2021 .

.09-1959/7
24.09.2021 . .

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,
2022 ” “ ,

1. 2022
” “ , . .01-32/1 20.08.2021

.08-1908/10
22.09.2021 . .

8.

50 1 3
(,, ” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010, 13/2013,
8/2015,11/2015 10/21)

2022
,,11 ” .

2022
,,11 ” ,
22.09.2021 .

.09-1959/8
24.09.2021 . .

86 (,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,
2022 „11 “ ,

1. 2022 „11
“ , . .04-178/1 05.08.2021 .

.08-1908/11
22.09.2021 . .

9.

50 1 3
(,, ” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010, 13/2013,
8/2015,11/2015 10/21)

„11

„ 2020/2021

„11

„ 2020/2021 ,
22.09.2021 .

.09-1959/9
24.09.2021 . .

86 (, „ .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21) 22.09.2021 , „11 „ ,

1. „11 „

.08-1908/12 22.09.2021 . .

10.

(, „ 50 1 3 71 1 3 „ .7/2010, 13/2013, O (, 8/2015, 11/2015 10/21)

“11

“ 2021/2022

“11

“ 2021/2022 , 22.09.2021 .

.09-1959/10 24.09.2021 . .

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,
“11 “ 2021/2022 ,

1. “11 “
2021/2022 .

.08-1908/13
22.09.2021 . .

11.

50 1 3
(,, “ .5/02) 71 1 3
O (,, “ .7/2010, 13/2013,
8/2015, 11/2015 10/21)

- “ 11 “

- “ 11 “ ,
22.09.2021 .

.09-1959/11
24.09.2021 . .

(,, 36 1 15 “ . 5/2002) 23 1 47
 (“
 .7/2010,13/2013, 8/2015,11/2015 10/21), 67 6 “
 ” . 23/13,
 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18
 ” “ . 104/19, 146/19, 275/19
 311/20) 22.09.2021

“ 11

“

-

1

-

“ 11

“

.

2

06,00

20,00 .

3

-

“ 11

“ ,

.

4

“ 11

“

.08-1668/10 29.09.2020

-

”

“ .10/20

5

”

“

. 08 –1908/14
22.09.2021

..

12.

(„ „ 50 1 3
O („ 71 1 3
8/2015, 11/2015 10/21) „ .7/2010, 13/2013,

„11- “ -

„11- “ - ,
22.09.2021 .

.09-1959/12
24.09.2021

. .

(“ „ 36 1 15
“ . 5/2002), 23 1 47
8/2015,11/2015 10/21) 64 5 “ . 7/2010, 13/2013,
“ . 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18 “
. 104/19, 146/19, 275/19 311/20) 22.09.2021

„11- “ -

1

“ -

2021/2022

„11-

0

2

“

”

.08-1908/15
22.09.2021

..

13.

(,, O 8/2015, 11/2015
” .5/02) 10/21)
50 1 3 71 1 3
” .7/2010, 13/2013,

“

“

2020/2021

“

“ 2020/2021 ,
22.09.2021 .

.09-1959/13
24.09.2021

..

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,
“ “ 2020/2021 ,

1. “ “
2020/2021 .

.08-1908/16
22.09.2021 . .

14.

50 1 3
(,, “ .5/02) 71 1 3
O (,, “ .7/2010, 13/2013,
8/2015,11/2015 10/21)

“ 2021/2022 “

2021/2022 , “ “
22.09.2021 .

.09-1959/14
24.09.2021 . .

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015, 11/2015 10/21)
22.09.2021 ,
“ “ 2021/2022 ,

1. “ “
2021/2022 .

.08-1908/17
22.09.2021 . .

15.

50 1 3
(,, “ .5/02) 71 1 3
O (,, “ .7/2010, 13/2013,
8/2015,11/2015 10/21)

-
-
22.09.2021 , .

.09-1959/15
24.09.2021 . .

36 1 10 („
 „, .5/02) , 23 1 36 („
 „, . 7/2010,13/2013, 8/2015,11/2015 10/21), 2
 2
 („, . 78/15, 106/15, 153/15, 190/16
 21/18,101/19 275/19) 6 1
 („, . 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 153/15),
 22.09.2021,

1

1. , :

1		
2		
3		1314-S
4	.	74024
5	.	106605
6		1979
7	KW	145
8	kg	7150
9		H-234-RC

2

3

.08 - 1908/18

22.09.2021 .

СОДРЖИНА:

1.		2021	
 3	
2.		2022	
 4	
3.	2021”.....	”	. 7
4.	().....		. 9
5.		2022	
 15
6.	“	2022 .	”
 16
7.		2022	
	” ”17
8.		2022	„11
	”18
9.	2020/2021	„11	”
19
10.	2021/2022	“11	“
20
11.	-	“ 11	“
21
12.	„11-	“ –
			.22
13.	2020/2021	“	“
 24
14.	2021/2022	“	“
 25

